

Врз основа на чл. 384 и чл.387 од Законот за трговски друштва, а во врска со чл.19 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и Одлуката на Одборот на Директори бр.02-525 од 02.05.2018 година,

ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУШТВОТО ОБЈАВУВА

П О В И К **за учество на Годишното Собрание на акционери**

Годишното Собрание на акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје ќе се одржи на ден 06.06.2018 година (среда) со почеток во 11,00 часот во деловните простории на друштвото кои се наоѓаат на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Процедурален дел (Избор на Претседавач);
2. Донесување на Одлуки за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Друштвото за 2017 година;
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2017 година;
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017 година;
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни
6. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на друштвото за 2018 година;
7. Одобрување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2017 година
8. Донесување на Одлука за избор на Неизвршни членови на Одборот на директори

На седницата на Собранието може да присуствува секој акционер лично, а може и да именува лице кое ќе го застапува на Собранието и ќе гласа во негово име. Овластеното лице треба да има писмено полномошно.

Акционерот кој ќе овласти лице да го застапува треба веднаш, по писмен пат, да го извести Друштвото за назначување на свој полномошник за Собранието.

Акционерот кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното.

За полномошник на Собрание можат да бидат овластени и лица кај кои има конфликт на интереси.

Полномошник на собранието може да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерот од кои се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Собранието за која им важи полномошното.

Друштвото на својата интернет страница го објавува идентитетот и причините за постоење на конфликт на интереси кај полномошниците. Полномошната дадени за лица кај кои постои конфликт на интереси важат од денот кога ќе се објави идентитетот на лицето со причината за постоењето на конфликт на интереси на интернет страницата на друштвото.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

Вклучување на нови точки во дневниот ред може да се врши по писмен пат на начин согласно чл. 390 од Законот за трговски друштва, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на овој повик.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието должен е да го пријави своето учество на Собранието, најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Акционерите и нивните застапници кои ќе учествуваат во работата на Собранието, своето присуство треба да го пријават во Правна служба или на телефон 2786-134, 2786-135 заради евидентирање.

Материјалите и документите по точките од дневниот ред, како и дополнителните информации согласно ЗТД се достапни од денот на објавувањето на овој повик и акционерите ќе можат да ги разгледуваат и добијат секој работен ден во седиштето на Друштвото во Правна служба и на официјалната интернет страница на Усје www.usje.com.mk.

ОДБОР НА ДИРЕКТОР